

**АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА, СКОПЈЕ**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува на  
31 декември 2016 и  
Извештај на независните ревизори**

**СОДРЖИНА**

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	1 – 3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за промените во главнината	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8 - 32



Ул. Васил Главинов бр 16,  
БЦ Палома Бјанка, кат 2, локал 11,  
1000, Скопје  
Жиро сметка: 530010401789938  
Даночен број: МК5080015505003  
Депонент: Охридска банка АД, Скопје

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА, СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 4 - 32) на АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА, Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај на финансиската состојба на ден 31 декември 2016 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените во главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА, СКОПЈЕ

(продолжение)

#### *Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА, Скопје на ден 31 декември 2016 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија.

#### *Обрнување на внимание*

Обрнуваме внимание на следново:

- а) Како што е обелоденето во белешка 2.1 кон финансиски извештаи, дека Друштвото претставува матична компанија на групата АД РАДЕ КОНЧАР, СКОПЈЕ, чишто консолидирани финансиски извештаи составени во согласност со барањата на сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија се издадени на 27 март 2017 година.
- б) Како што е обелоденето во белешка 12 кон придружните финансиски извештаи земјиштето во износ од 8.070 илјади денари на 31 декември 2016 година во целост се однесува на земјиште во Општина Аеродром и тоа: индустриско земјиште со површина од 5.176 м<sup>2</sup>, како и земјиште под згради со вкупна површина од 5.011 м<sup>2</sup>. Согласно имотниот лист, ова земјиште претставува заедничка сопственост со друго друштво во кој што не е дефиниран соодветниот дел на сопственост, односно поделба на земјиштето помеѓу двете друштва. Друштвото превзема активности за уредување и запишување на деловите на сопственост помеѓу двете друштва. На крајот на периодот на известување не може да се одреди соодветната сопственост на земјиштето помеѓу двете друштва.

Нашето мислење не е модификувано во однос на овие прашања.

#### *Останато*

Ревизијата на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година беше извршена од страна на друг ревизор, кој во својот извештај од 29 април 2016 година изразил мислење без резерва.

(продолжува)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ


### ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА, СКОПЈЕ

(продолжение)

#### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишниот извештај (додаток 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (додаток 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството, и поднесени во Централниот регистар на Република Македонија на 28 февруари 2017 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година.

ТП Ранѓеловиќ, Скопје



Ненад Ранѓеловиќ  
Управител



Ненад Ранѓеловиќ  
Овластен ревизор

Скопје  
10 април 2017 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**За годината што завршува на 31 декември 2016 година**  
**(Во илјади денари)**


	Белешка	31 декември 2016	(Ревизијата ја изврши друг ревизор) 31 декември 2015
<b>Приходи</b>			
Приходи од продажба	5	1.635	2.336
Останати приходи	6	20.381	6.320
		<u>22.016</u>	<u>8.656</u>
<b>Расходи</b>			
Потрошени материјали и енергија	7	(173)	(123)
Трошоци за вработените	8	(1.441)	(1.285)
Амортизација	13	(1.021)	(1.017)
Останати оперативни трошоци	9	(13.192)	(3.800)
		<u>(15.827)</u>	<u>(6.225)</u>
<b>Добивка од деловно работење</b>			
(Расходи) / приходи за камати, нето	10	(65)	(351)
Негативни курсни разлики, нето		-	-
<b>Нето финансиски расходи</b>		<u>(65)</u>	<u>(351)</u>
<b>Добивка пред оданочување</b>		6.124	2.080
Данок на добивка	11	-	-
<b>Нето добивка за годината</b>		<u>6.124</u>	<u>2.080</u>
Останата сеопфатна добивка		19.553	(732)
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<u>25.677</u>	<u>1.348</u>
<b>Основна заработувачка по акција (во денари)</b>		<u>30</u>	<u>10</u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Овие финансиски извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 28 февруари 2017 година.

Одобрено од,  
Одбор на директори на АД Раде Кочар – Апаратна Техника

Извршен директор  
Татјана Лазаревски




**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2016 година**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>31 декември 2016</u>	<u>31 декември 2015</u>
<i>(Ревизијата ја изврши друг ревизор)</i>			
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности и опрема	12	46.171	42.689
Вложувања во поврзани субјекти	13	232.816	222.497
Финансиски средства расположливи за продажба	14	57.471	38.603
Долгорочни побарувања		-	21.476
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<u>336.458</u>	<u>325.265</u>
<b>Тековни средства</b>			
Побарувања од купувачи	15	850	564
Останати побарувања	16	61	574
Пари и парични еквиваленти	17	1.882	2
Пресметани приходи и одложени трошоци		-	180
<b>Вкупно тековни средства</b>		<u>2.793</u>	<u>1.320</u>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<u>339.251</u>	<u>326.585</u>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА</b>			
Акционерски капитал	18	275.385	275.385
Законски резерви		18.630	18.526
Останати резерви		33.127	13.574
Акумулирана добивка		5.515	8.123
Добивка за годината		6.124	2.080
<b>Вкупно главнина</b>		<u>338.781</u>	<u>317.688</u>
<b>Долгорочни обврски</b>			
Долгорочни кредити	19	-	-
<b>Вкупно долгорочни обврски</b>		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	20	115	1.368
Краткорочни кредити	21	-	6.117
Останати тековни обврски	22	350	1.407
Однапред пресметани трошоци		5	5
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<u>470</u>	<u>8.897</u>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<u>339.251</u>	<u>326.585</u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**За годината што завршува на 31 декември 2016 година**  
**(Во илјади денари)**

	<b>Акционер. капитал</b>	<b>Законски резерви</b>	<b>Ревалориз ациони резерви</b>	<b>Останати резерви</b>	<b>Акумулир. добивка</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Состојба, 1 јануари 2015</b>	275.385	18.461	5.651	8.655	12.801	320.953
Добивка за годината	-	-	-	-	2.080	2.080
Пренос од акумулирана добивка	-	66	-	-	(66)	(0)
Дивиденди	-	-	-	-	(4.612)	(4.612)
Останата сеопфатна добивка	-	-	(732)	-	-	(732)
<b>Состојба, 31 декември 2015</b> <i>(Ревизијата ја изврши друг ревизор)</i>	<u>275.385</u>	<u>18.526</u>	<u>4.919</u>	<u>8.655</u>	<u>10.203</u>	<u>317.688</u>
Дивиденди	-	-	-	-	(4.584)	(4.584)
Добивка за годината	-	-	-	-	6.124	6.124
Пренос од акумулирана добивка	-	104	-	-	(104)	-
Останата сеопфатна добивка	-	-	19.553	-	-	19.553
<b>Состојба, 31 декември 2016</b>	<u>275.385</u>	<u>18.630</u>	<u>24.472</u>	<u>8.655</u>	<u>11.639</u>	<u>338.781</u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**За годината што завршува на 31 декември 2016 година**  
**(Во илјади денари)**

		31 декември 2016	(Ревизијата ја изврши друг ревизор) 31 декември 2015
	Белешка		
<b>Парични текови од оперативни активности</b>			
Добивка пред оданочување		6.124	2.080
Усогласување за:			
Амортизација		1.021	1.017
Расходи за отпис на долгорочно побарување		8.882	
Приходи од камати		-	(14)
Расходи за камати		65	365
		<u>16.092</u>	<u>3.448</u>
Намалување / (зголемување) на побарувања од купувачи и останати побарувања		408	(200)
(Намалување) / зголемување на обврските кон добавувачите и останатите тековни обврски		(2.310)	(777)
Платени камати		(65)	(365)
<b>Нето приливи од оперативни активности</b>		<u>14.125</u>	<u>2.106</u>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>			
(Одлив) / Прилив за набавка / продажба на финансиски средства расположливи за продажба-акции		(9.634)	2.812
Долгорочни побарувања		12.594	-
Одливи за набавка на опрема		(4.504)	(642)
Приливи од камата		-	14
<b>Нето приливи / (одливи) од инвестициони активности</b>		<u>(1.544)</u>	<u>2.184</u>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
Приливи од / (отплата на) кредити, нето		(6.117)	321
Исплата на дивиденди		(4.584)	(4.612)
<b>Нето (одливи) од финансиски активности</b>		<u>(10.701)</u>	<u>(4.291)</u>
<b>Нето зголемување / (намалување) на пари и парични еквиваленти</b>			
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари	17	1.880	(1)
		<u>2</u>	<u>3</u>
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 декември</b>	17	<u>1.882</u>	<u>2</u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2016

### 1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје е запишано во Трговскиот регистар во рамките на Централниот регистар на РМ со целосен назив: Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА – Скопје, со кратко име: АД Раде Кончар-АПАРАТНА ТЕХНИКА-Скопје, со седиште на: бул. 3-та Македонска бригада бб, општина Аеродром, Скопје и ЕМБС 4053222.

Основната дејност на Друштвото е холдинг на останатите подружници и придружни ентитети. Друштвото функционира како холдинг компанија со повеќе самостојни друштва со ограничена одговорност.

Бројот на вработени во Друштвото на 31 декември 2016 година е 1 вработен (31 декември 2015: 1 вработен).

### 2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник на РМ” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на придружните финансиски извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник на Република Македонија” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард. Објавените стандарди и толкувања кои на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени, како и објавените стандарди и толкувања кои сè уште не се во примена се обелоденети во белешките 2.2 и 2.3.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

Како што е обелоденето во Белешка 3.3.1 од овие финансиски извештаи, РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА АД, СКОПЈЕ е матично друштво на друштвата РАДЕ КОНЧАР – КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ ДОО, СКОПЈЕ, (40% сопственост) и РАДЕ КОНЧАР – ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ (40% сопственост). Вложувањето во овие поврзани друштва во овие неконсолидирани финансиски извештаи се искажани по објективна вредност намалена за евентуалното обезвредување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)**

**2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени**

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, подолу наведените стандарди и измени на стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди и толкувања објавени од страна на Комисијата за толкувања за меѓународно финансиско известување, но истите не се официјално усвоени во Република Македонија:

- Измени на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревизиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- Измени на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ. Измени кои се однесуваат на средствата во индустријата за нафта и гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревизиран во јули 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСС 38 “Нематеријални средства” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревизиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревизиран во јуни 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени на КТМФИ 9 “Повторна проценка на вградените деривативи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење” – Вградени деривативи (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година);
- КТМФИ 18 “Пренос на средства од купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- “Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година” што претставува измена на “Рамката за подготовка и прикажување на финансиските извештаи” (применлива од датумот на објавување, односно од септември 2010 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Ограничен исклучок од споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година);
- Дополнувања на МСС 24 “Обелоденувања за поврзани страни” – Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијание на владата и појаснување на дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)**

**2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)**

- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање” – Сметководство за правата на издавање на нови акции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 февруари 2010 година);
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања “Подобрувања на МСФИ (2010)” како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13) – првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (поголем број од дополнувањата ќе бидат применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- Дополнувања на КТМФИ 14 “МСС 19 – Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција” Преплатени минимални барања за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- КТМФИ 19 “Подмирување на финансиски обврски со инструменти на главнината” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” – Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат во основата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година);
- МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСФИ 13 “Мерење на објективната вредност” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСС 27 (ревидиран во 2011) “Поединечни финансиски извештаи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- МСС 28 (ревидиран во 2011) “Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Државни кредити (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)**

**2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)**

- Дополнувања на МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 “Консолидирани финансиски извештаи, Заеднички аранжмани и Обелоденувања на вложувања во други правни лица: Упатство за преодна примена” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” - Презентација на ставки од Останата сеопфатна добивка (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2012 година);
- Дополнувања на МСС 19 “Користи за вработените” – Подобрување на сметководството за користи по престанување на работниот однос (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2009-2011) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ ( МСФИ 1, МСС 1, МСС 16, МСС 32 и МСС 34), главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- КТМФИ 20 “Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” и МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” – Вложувачки правни лица (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: Презентирање” – Пребивање на финансиски средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 36 “Обезвреднување на средствата” – Обелоденувања за надоместувачка вредност за нефинансиски средства (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење” - Замена на деривативи и продолжување на сметководството за хеџинг трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- КТМФИ 21 “Давачки” (толкување применливо за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Дополнувања на МСС 19 “Користи за вработените” – Планови за дефинирани користи: Придонеси за вработените (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година);
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ (циклус 2010-2012) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година);
- Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2011-2013) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МСС 40) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)**

**2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)**

- МСФИ 14 “Одложени сметки согласно законската регулатива” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи”, МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” и МСС 28 “Учества во придружени правни субјекти и заеднички вложувања” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” – Сметководство за стекнати удели во заеднички операции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” – Иницијатива за обелоденување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема” и МСС 38 “Нематеријални средства” – Појаснување на прифатливите методи за пресметка на амортизација (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на и по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема” и МСС 41 “Земјоделство” – Земјоделство: плодородни стебла (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” – Метод на главнина во поединечни финансиски извештаи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година);
- Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклас 2012-2014) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МСС 19 и МСС 34) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и терминолошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)**

**2.3 Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не се во сила во тековниот период**

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнување и толкувања кои сè уште не стапиле на сила:

- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година);
- МСФИ 15 “Приходи од договори со купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година);
- МСФИ 16 “Лизинг” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година);
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Класификација и мерење на трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година);
- Измени на МСФИ 4 “Договори за осигурување” – Со примена на МСФИ 9 “Финансиски инструменти” и МСФИ 4 “Договори за осигурување” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година или кога МСФИ 9 “Финансиски инструменти” се применува прв пат);
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” и МСС 28 “Учества во придружени правни субјекти и заеднички вложувања” – Продажба или доделување на средства помеѓу инвеститорот и неговиот придружен субјект или заедничко вложување и понатамошни дополнувања (почетниот датум на примена е одложен на неопределено време се додека проектот за истражување на методот на главнина не биде завршен);
- Измени на МСС 7 “Извештај за паричните текови” – Иницијатива за обелоденувања (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година);
- Измени на МСС 12 “Даноци на добивка” – Признавање на одложени даночни средства за нереализирани загуби (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година);
- Дополнувања на МСС 40 “Вложувања во недвижности” – Преноси на вложувања во недвижности (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година);
- Дополнувања на различни стандарди „Подобрувања на МСФИ (циклус 2014-2016) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 12 и МСС 28) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените на МСФИ 12 се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година додека промените на МСФИ 1 и МСС 28 се применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година);
- КТМФИ 22 “Трансакции и аванси во странска валута” (толкување применливо за годишни периоди кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016****3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ****3.1 Признавање на приходи од услуги**

Друштвото евидентира приходи од услуги. Приходите се евидентирани со примена на принципот на фактичност на настаните, односно се евидентираат во моментот на нивното настанување. Приходите се евидентирани по фактурна вредност, намалена за одобрените попусти.

**3.2 Износи искажани во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката и загубата во периодот кога настанале. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

**3.3 Вложување во поврзани субјекти**

Вложувањата во поврзани субјекти претставуваат вложувања во капиталот на субјекти во кои што Друштвото поседува повеќе од 20% од капиталот. Набавна вредност на вложувањето ја претставува објективната вредноста на даденото средство. Друштвото ги евидентира вложувањата во подружници поврзани субјекти според нивната објективна вредност намалена за евентуална исправка на вредноста. Вложувањата во поврзани субјекти на 31 декември 2016 година претставуваат капитална инвестиција во Раде Кончар-Контактори и релеи ДОО, Скопје (40% сопственост), Раде Кончар-Заеднички дејности ДОО, Скопје (40% сопственост) и Раде Кончар – Сервис и поправки на електрични производи ДОО, Скопје (33% сопственост).

**3.4 Финансиски инструменти**

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

**3.4.1 Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба**

Вложувања расположливи за продажба вклучуваат вложувања во акции на друштва каде Друштвото нема контрола и значајно влијание. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба се признаваат по набавна вредност, вклучувајќи ги и трошоците за трансакцијата.

**3.4.2 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.4 Финансиски инструменти (продолжение)**

**3.4.3 Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството на Друштвото за наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како безвредното.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во добивката и загубата.

**3.4.4 Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

**3.5 Недвижности и опрема**

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните трошоци за обезвреднување.

Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со цел набавната вредност на опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на употреба. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од опремата:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Градежни објекти	2,5%	2,5%
Канцелариска и друга опрема	20%	20%
Компјутери	25%	25%
Мебел	25%	25%

Кога средствата кои се предмет на амортизација се ставаат во употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се искнижуваат од соодветните сметки. Капиталните добивки или загуби остварени со отуѓувањата се евидентираат како останати приходи или деловни расходи, соодветно.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2016

### 3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.6 Оданочување

##### Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2016 и 2015 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка

##### Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

#### 3.7 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатената нето плата во Република Македонија, како и јубилејни награди, согласно годините на работен стаж на вработените во Друштвото. Друштвото евидентира резервации за отпремнини за пензионирање и јубилејни награди со цел да ги алоцира таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19 отпремнините за пензионирање и јубилејните награди претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина.

#### 3.8 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се Раде Кончар - Контактори и релеи ДОО, Скопје, Раде Кончар – Сервис и поправки на електрични производи ДОО, Скопје, Раде Кончар -Заеднички дејности, Скопје.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**
**4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ**

Презентацијата на финансиските извештаи бара користење на најдобро можни процени и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските и обелоденувања на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составување на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи. Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

*Објективна вредност*

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување. Техниките кои се користени при вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се прикажани во Белешка 18.9.

*Корисен век на средствата*

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

*Обезвреднување на финансиските средства*

Обезвреднување на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Методите кои се користат при проценката на адекватноста на загубите поради оштетувањето за сомнителните побарувања се старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во услови за плаќање на купувачите. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, реалните отписи на сегашните побарувања може да бидат поголеми од очекуваните, при што тие може да го надминат тековното ниво на евидентираниите резервации за загуби поради оштетување.

**5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2016	2015
Приходи од услуги во земјата	259	742
Приходи од префактурирани услуги	93	72
Приходи од наем	1.283	823
Останати приходи	-	699
	<u>1.635</u>	<u>2.336</u>

**6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на	
	31 декември	31 декември
	2016	2015
Приходи врз основа на судско решение	10.830	-
Приходи од отпис на обврски	700	1.785
Приходи од дивиденди	8.851	4.535
	<u>20.381</u>	<u>6.320</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**
**7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ**

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2016	31 декември 2015
Канцелариски и други материјали	22	6
Потрошена електрична енергија	44	19
Потрошена вода	72	62
Трошоци за огрев	35	36
	173	123

**8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2016	31 декември 2015
Нето плати	955	853
Придонеси од плати	389	347
Персонален данок	97	85
	1.441	1.285

**9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2016	31 декември 2015
Комуникациски услуги	32	35
Трошоци за одржување	3	3
Трошоци за наем	118	118
Други услуги	697	517
Надомест за членови на Управен и Надзорен одбор	1.108	1.158
Репрезентација	44	19
Премии за осигурување	18	18
Банкарски провизии	37	36
Договор на дело	331	291
Отпис на долгорочни побарувања	8.882	-
Правни, адвокатски, нотарски услуги	1.425	377
Останати трошоци	497	1.228
	13.192	3.800

Трошоците за отпис на долгорочни побарувања за годината што завршува на 31 декември 2016 година во износ од 8.882 илјади денари, се однесуваат на трошоци за отпис на долгорочно побарување од поврзани друштва, кое делумно е наплатено, а делумно отпишано.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**

**10. РАСХОДИ ЗА КАМАТИ, НЕТО**

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2016	31 декември 2015
Приходи од камати	-	14
Расходи за камати	(65)	(365)
	<u>(65)</u>	<u>(351)</u>

**11. ДАНОК НА ДОБИВКА**

Износот на данокот на добивка за тековната година може да биде усогласен со добивката согласно извештајот за сеопфатна добивка на следниот начин:

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2016	31 декември 2015
Добивка пред оданочување	6.124	2.080
Данок на добивка по стапка од 10%	612	208
Даночен ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка	(612)	(208)
Данок на добивка по ефективна даночна стапка од 0% (2015: 0%)	-	-
	<u>6.124</u>	<u>2.080</u>

Согласно измените на данокот на добивка кои се применуваат за фискалната 2009 година, остварената добивка, по оданочувањето на извесни трошоци кои не се даночно признати, не се оданочуваше во целост доколку истата не е наменета за исплата на дивиденди и други распределби од добивката, без оглед на тоа дали се во паричен или непаричен облик, кои се оданочуваат во моментот на нивната исплата.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2016 година и 2015 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**
**12. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА**

Движењето на опремата во 2016 година е како што следи:

	Во илјади денари			
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>				
Салдо на 1 Јануари 2015	5.798	40.220	308	46.326
Набавки	427	215	-	642
Продажби	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2015	<u>6.225</u>	<u>40.435</u>	<u>308</u>	<u>46.968</u>
Состојба, 1 јануари 2016	6.225	40.435	308	46.968
Набавки	1.845	2.634	25	4.504
Продажби	-	-	-	-
Состојба, 31 декември 2016	<u>8.070</u>	<u>43.070</u>	<u>332</u>	<u>51.472</u>
<b>Исправка на вредноста</b>				
Салдо на 1 Јануари 2015	-	2.976	286	3.262
Амортизација за 2015	-	1.009	8	1.017
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2015	<u>-</u>	<u>3.985</u>	<u>294</u>	<u>4.279</u>
Салдо на 1 Јануари 2016	-	3.985	294	4.279
Амортизација за 2016	-	1.013	8	1.021
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2016	<u>-</u>	<u>4.998</u>	<u>302</u>	<u>5.301</u>
<b>Сметководствена вредност, 31 декември 2016</b>	<u>8.070</u>	<u>38.071</u>	<u>30</u>	<u>46.171</u>
<b>Сметководствена вредност, 31 декември 2015</b>	<u>6.225</u>	<u>36.450</u>	<u>14</u>	<u>42.688</u>

Земјиштето во износ од 8.070 илјади денари на 31 декември 2016 година (31 декември 2015: 6.225 илјади денари) во целост се однесува на земјиште во Општина Аеродром и тоа индустриско земјиште со површина од 5.176 м<sup>2</sup>, како и земјиште под згради со вкупна површина од 5.011 м<sup>2</sup>. Согласно имотнитниот лист, ова земјиште претставува заедничка сопственост со друго друштво во кој што не е дефиниран соодветниот дел на сопственост, односно поделба на земјиштето помеѓу двете друштва. Друштвото превзема активности за уредување и запишување на деловите на сопственост помеѓу двете друштва. На крајот на периодот на известување не може да се одреди соодветната сопственост на земјиштето помеѓу двете друштва.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**
**13. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади денари		Во %	
	31 декември 2016	31 декември 2015	31 декември 2016	31 декември 2015
Раде Кончар Контактори и релеи ДОО, Скопје	79.656	81.300	40%	40%
Раде Кончар Заеднички Дејности ДОО, Скопје	38.116	38.199	40%	40%
Раде Кончар - Сервис и поправка на електрични производи ДОО, Скопје	115.044	98.560	33%	33%
Раде Кончар Електрични постројки ДОО, Скопје	-	4.438	57,47%	57,47%
	<u>117.772</u>	<u>123.937</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

**14. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА**

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Акции во Комерцијална банка АД, Скопје	51.380	33.349
Акции во Тутунска банка АД, Скопје	6.091	5.254
	<u>57.471</u>	<u>38.603</u>

Промената во износот на вложувањето во акциите на Комерцијална банка АД, Скопје е резултат на дополнителните вложувања во хартии од вредност извршени во текот на годината што завршува на 31 декември 2016 година, како и нивното вреднување по објективна вредност на 31 декември 2016 година. Промената во износот на вложувањето во акциите на Тутунска банка АД, Скопје е резултат на нивното вреднување по објективна вредност на 31 декември 2016 година.

**15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Побарувања од поврзани друштва	850	509
Побарувања од купувачи во земјата	-	55
	<u>850</u>	<u>564</u>

**16. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Побарувања за дадени аванси	30	30
Побарувања за повеќе платени даноци	31	144
Останати побарувања	-	400
	<u>61</u>	<u>574</u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**
**17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Пари во банки во денари	1.880	-
Пари во благајна во денари	2	2
	<u>1.882</u>	<u>2</u>

**18. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ**
**а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2016 и 2015 се состои од 206.230 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 25 евра по акција. Сопствениците на обични акции имаат право на повремена дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2016 и 31 декември 2015 е како што следи:

Сопственици	Вид на акции	Број на акции		Во %	
		31 декември 2016	31 декември 2015	31 декември 2016	31 декември 2015
Физички лица	Обични акции	159.299	158.490	77,24%	76,9%
Правни лица	Обични акции	46.931	47.740	22,76%	23,1%
		<u>206.230</u>	<u>206.230</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>

Друштвото првично има запишано акционерски капитал со регистрација во Судскиот Регистар на 31 декември 1996 година во износ од 9.890.104 германски марки, односно 263.413 илјади денари по курсот на германската марка на денот на уписот од 26.634 денари / германска марка. Последователно во сметководствената евиденција на Друштвото беа евидентирани зголемувања на акционерскиот капитал и тоа: 5.798 илјади денари за пренос на земјиште од друго друштво, 6.069 илјади денари како исплатена дивиденда во акции, и останати зголемувања во вкупен износ од 105 илјади денари. Со замената на германската марка со евро во Судскиот Регистар е извршена промена на вредноста на акционерската главнина од 9.890.104 германски марки во 5.056.725 Евра, користејќи го официјалниот курс на конверзија на германската марка во евра од 1.9559 германски марки / евро. На 18 февруари 2006 година Друштвото врши регистрација во Трговскиот Регистар на Централниот Регистар на Република Македонија. При тоа извршена е конверзија на претходно запишаниот акционерски капитал од 5.056.725 евра, во 314.319 илјади денари, со користење на курсот на еврото во однос на денарот на тој датум, кој курс се разликува од ефективниот курс на денарот во однос на германската марка, односно еврото, на датумот на првиот упис во Сурскиот регистар. На тој начин акционерската главнина на Друштвото на 31 декември 2016 година запишана во Централниот Регистар на Република Македонија изнесува 314.319 илјади денари.

**б) Законски резерви**

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува задолжителна резерва, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**
**19. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Долгорочен кредити од Комерцијална банка на износ од 4.000.000 денари, одобрен на 24 септември 2013 година, со грејс период од 6 месеци и отплата на 30 еднакви месечни рати, со каматна стапка од 7% на годишно ниво. Кредитот достасува за наплата на 24 септември 2016 година.	-	1.200
		1.200
Тековен дел од долгорочни кредити	-	(1.200)
	-	-

**20. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Обврски кон поврзани субјекти во земјата	94	276
Обврски кон добавувачи во земјата	21	1.092
	115	1.368

**21. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Револвинг денарски кредит од Комерцијална банка на износ од 5.000.000 денари, одобрен на 13 септември 2016 година, со достасување за наплата на 13 септември 2017 година, со фиксна каматна стапка од 6.5% на годишно ниво, декурзивно.	-	4.917
		4.917
Тековен дел од долгорочни кредити	-	1.200
	-	6.117

Како обезбедување на краткорочните кредити од Комерцијална банка АД, Скопје, воспоставена е хипотека врз Недвижен имот - дел од деловен објект во Скопје, со површина од 627 м<sup>2</sup> (белешка 12).

**22. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Обврски за придонеси и даноци од плата	36	91
Обврски кон вработените	72	72
Обврски по основ на учество во резултатот	242	1.220
Останати обврски	-	24
	350	1.407

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**
**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ**
**23.1 Управување со капитален ризик**

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

*Показател на задолженост*

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Долгорочни кредити (Белешка 20)	-	1.200
Краткорочни кредити (Белешка 21)	-	4.917
Пари и парични еквиваленти (Белешка 18)	(1.882)	(2)
Нето долг	-	6.115
Главнина (белешка 18)	338.781	317.688
	0,00%	1,92%

**23.2 Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти**

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи.

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
<b>Финансиски средства</b>		
Финансиски средства расположливи за продажба	57.471	38.603
Пари и парични еквиваленти	1.882	2
Побарувања од купувачи	850	564
	60.203	39.169
<b>Финансиски обврски</b>		
Обврски кон добавувачи	115	1.368
Долгорочни и краткорочни кредити	-	6.117
	115	7.485

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**

**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**23.3 Цели на управување со финансиските ризици**

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија.

**23.4 Пазарен ризик**

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматните стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

**23.5 Управување со девизниот ризик**

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи и обврските спрема добавувачите кои се деноминирани во странски валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Македонија.

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2016	31 декември 2015	31 декември 2016	31 декември 2015
ЕУР	-	-	-	6.117
	-	-	-	6.117

*Анализа на сензитивноста на странски валути*

Друштвото е единствено изложено на ЕУР. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба странските валути. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, којшто се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на ЕУР за 10%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на ЕУР за 10%, ефектот врз добивката или останатиот капитал би бил еднаков, а износите прикажани подолу би биле позитивни.

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Добивка	-	(612)

**23.6 Управување со каматниот ризик**

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува единствено на краткорочните депозити со променлива каматна стапка. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Друштвото нема некои практични средства за намалување на истиот.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**
**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**
**23.7 Управување со каматниот ризик (продолжение)**

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Финансиски средства расположливи за продажба	57.471	38.603
- Пари и парични еквиваленти	1.882	2
- Побарувања од купувачи	850	564
	<u>60.203</u>	<u>39.169</u>
	<u>60.203</u>	<u>39.169</u>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски спрема добавувачи	<u>115</u>	<u>1.368</u>
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
- Краткорочни кредити	<u>-</u>	<u>6.117</u>
	<u>115</u>	<u>7.485</u>

**Анализа на сензитивноста на каматни стапки**

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 би била непроменета (2015: 122 илјади денари пониска). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните стапки во 2016 година, е намалена во однос на 2015 година, поради враќање на кредитите во банка.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**

**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**23.8 Управување со кредитниот ризик**

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото, главно соработува со успешни и кредитоспособни компании.

Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на Друштвото спрема одредени купувачи, како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.

Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на друштвото на кредитен ризик. Финансиските средства не се обезбедени со било каков колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2016 година е како што следува:

	Во илјади денари		
	<u>Бруто изложеност</u>	<u>Исправка на вредноста</u>	<u>Нето изложеност</u>
Недоспеани побарувања	850		850
Доспеани но необезвреднети побарувања	-	-	-
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
	<u>850</u>	<u>-</u>	<u>850</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2015 година е како што следува:

	Во илјади денари		
	<u>Бруто изложеност</u>	<u>Исправка на вредноста</u>	<u>Нето изложеност</u>
Недоспеани побарувања	564	-	564
Доспеани но необезвреднети побарувања	-	-	-
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
	<u>564</u>	<u>-</u>	<u>564</u>

*Недоспеани побарувања*

Недоспеаните побарувања на 31 декември 2016 година во целост се однесуваат на побарувања од поврзаните друштва.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**
**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**
**23.9 Управување со ликвидносниот ризик**
*Табели за ликвидносен и каматносен ризик*

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на недериватните финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

**Во илјади денари**  
**31 декември 2016**

	Просечна пондери- рана ефектив- на каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година			Над 5 години	Вкупно
				Од 1-5 години	Од 1-5 години	Над 5 години		
Некаматносни	0%	115	-	-	-	-	115	
		115	-	-	-	-	115	

**Во илјади денари**  
**31 декември 2015**

	Просечна пондери- рана ефектив- на каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година			Над 5 години	Вкупно
				Од 1-5 години	Од 1-5 години	Над 5 години		
Со променлива каматна стапка	6.5%			4.917	-	-	4.917	
Некаматносни	0%	1.368	-	-	-	-	1.368	
		1,368	-	4.917	-	-	6.285	

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**
**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**
**23.10 Објективна вредност на финансиските инструменти**

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на дериватите) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

а) Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 е како што следува:

	31 декември 2016		Во илјади денари 31 декември 2015	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
- Финансиски средства расположливи за продажба	57.471	57.471	38.603	38.603
- Пари и парични еквиваленти	1.882	1.882	2	2
- Побарувања од купувачи	850	850	564	564
	<u>60.203</u>	<u>60.203</u>	<u>39.169</u>	<u>39.169</u>
<b>Финансиски обврски</b>				
- Обврски спрема добавувачи	115	115	1.368	1.368
- Долгорочни и краткорочни кредити	-	-	6.117	6.117
	<u>115</u>	<u>115</u>	<u>7.485</u>	<u>7.485</u>

б) Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност. Вложувањата во подружниците и придружните ентитети го претставуваат уделот на Друштвото во вкупниот капитал на подружниците и придружните ентитети на крајот на претходниот период на известување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**

**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**23.10 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)**

е) *Нивоа на објективна вредност на финансиски инструменти, мерени по објективна вредност*

*Хиерархија на објективната вредност*

Друштвото ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја рефлектира значајноста на инпутите користени во одредувањето на објективната вредност.

Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

Ниво 2 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат инпути од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно цени, или индиректни, односно извлечени од цени;

Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат инпути коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Во периодот немаше трансфери помеѓу нивоата на објективна вредност.

Следната табела прикажува анализа на финансиите инструменти кои по иницијалното признавање се вреднувани по објективна вредност, групирани од Ниво 1 до Ниво 3, врз основа на степенот до кој објективната вредност може да биде се следи, односно да биде видлива.

	<b>Во илјади денари</b>			
	<b>31 декември 2016</b>			
	<u>Објективна</u>	<u>Ниво 1</u>	<u>Ниво 2</u>	<u>Ниво 3</u>
	<u>вредност</u>			
<b>Средства мерени според објективната вредност</b>				
Вложувања во поврзани субјекти	232.816	-	-	232.816
Финансиски средства расположливи за продажба	<u>57.471</u>	<u>57.471</u>	-	-
	<u>290.287</u>	<u>57.471</u>	-	<u>232.816</u>

	<b>Во илјади денари</b>			
	<b>31 декември 2015</b>			
	<u>Објективна</u>	<u>Ниво 1</u>	<u>Ниво 2</u>	<u>Ниво 3</u>
	<u>вредност</u>			
<b>Средства мерени според објективната вредност</b>				
Вложувања во поврзани субјекти	222.497	-	-	222.497
Финансиски средства расположливи за продажба	<u>38.603</u>	<u>38.603</u>	-	-
	<u>261.100</u>	<u>38.603</u>	-	<u>222.497</u>



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2016**

**24. ДАНОЧЕН РИЗИК**

Во Република Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

**25. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

Сите трансакции со поврзаните страни се прикажани како што следува:

	<b>Во илјади денари</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Побарувања</b>		
Раде Кончар – Контактори и релеи ДОО	850	509
	<u>850</u>	<u>509</u>
<b>Обврски:</b>		
Раде Кончар – Заеднички дејности ДОО	94	276
	<u>94</u>	<u>276</u>

**26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2016 и 2015, се следните:

	<b>Во денари</b>	
	<b>31 декември 2016</b>	<b>31 декември 2015</b>
УСД	58.3258	56.3744
ЕУР	61.4812	61.5947

ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ